

Културните активности во општина Делчево главно се одвиваат во Спомен домот АСНОМ, град Делчево кој располага со корисна површина од 2359 m<sup>2</sup> и Спомен дом на Разловечко востание, с. Разловци (библиотека и кино сала).

### Културни институции во општината

- НУЦК “Никола Јонков Вапцаров”, во чии рамки постои и Археолошко-музејска поставка, со пронајдени предмети од архелешките ископувања во општина Делчево, како и други обележја на културното наследство;
- ЈЛБ “Илинден”, со книжен фонд од 40.000 книги: 30.000 книги во градот и 10.000 книги во библиотеката во село Разловци;

### Културни настани во општината

- Февруарски поход, февруари;



- Ден на Разловечкото востание, 20 Мај;
- Ден на културата во Р.Македонија, 10 Јуни;
- Меѓународна манифестација, Гоцеви денови, Јуни;
- Голачки фолклорни средби (ГФС), 8-ми Август;
- Пијанечко – Малешевска свадба со Меѓународен фолклорен фестивал (Септември);
- Ден на ослободувањето на Делчево, 7-ми Септември;
- Ден на востанието на македонскиот народ и ден на борецот, 11-ти Октомври;
- Месец на книгата (10 Октомври - 10 Ноември);
- Детски музички фестивал Делчево Денс (пролет или есен).

### Културно наследство

#### Цркви во општината



- Успение на Св. Богородица – Делчево;
- Св.Ѓорѓи- с.Град;
- Св. Петка Параскева - с.Селник;
- Св.Богородица- с.Трабовивиште;
- Св. Атанасиј - с.Нов Истевник;
- Св. Никола -с.Стар Истевник;
- Св.Архангел Михаил-с.Драмче;
- Св. Пантелејмон - Голак;
- Св.Цар Костадин и царица Елена - с.Разловци;
- Св.Никола- с.Вирче.

### Манастири

- Св.Богородица - Источен петок - Балаклија (манастирски комплекс);
- Покровна Богородица (манастирски комплекс), ревитализиран - недовршен;



- Св.Ѓорѓи - с.Вирче;
- Св.Илија - с.Свегор;
- Св.Петка - с.Црквенец.

### Џамии

- Џамија во Делчево;
- Џамија во с.Град;
- Џамија во с.Тработивиште;
- Џамија во с.Звегор;
- Џамија во с.Габрово;

Заштитен споменик на културата е црквата св. Петка во с. Селник, која датира од XVI век.

### Споменици на природата



- Место викано „Кукуље“ во с.Нов Истевник;
- Место викано „Кукуље“ во с.Тработивиште;
- Ѓурѓов даб во с.Вирче;
- Ѓурѓово Дабје со црковен камен во с.Драмче;
- Благун Даб во с.Разловци;
- Пештера во с.Киселица, неистражена;
- Илин камен во с.Свегор.

### Архелошки наоѓалишта

- Могила кај с.Очипала, пронајдена е погребна кочија и е сместена во музејот во Штип;



- Могила кај с.Ветрен, истражена;
- Могила кај с.Вирче, истражена;
- Могила кај с.Бигла, истражена; (пронајдените зачувани примероци се сместени во Археолошко - етнолошката поставка сместена во НУЦК "Н.Ј.Вапцаров" - Делчево.
- Постојат неистражени могили во селските населби - Драмче, Косово Дабје, Истевник, Петрашевец, Илиово и др.
- Енеолитското наоѓалиште - Локалитет Градиште во с. Град, делумно е истражено, а конзервираните примероци се сместени во Археолошко - етнолошката поставка.
- Бројот на такви локалитети во Делчевско изнесува околу 15 и тоа во селата: Свегор, Град, Чифлик (Кулата), Моштица, Тработивиште, Разловци, Вирче, Илиово,

Очипала, Олшан град и Каменица. Најголемите и најглавните се наоѓале во М.Каменица (Калата) и во с.Град (Градиште).

- Римски погребувања во Пијанец (Истражени локалитети с.Очипала и с.Драмче)
- Кај местото викано „Грамади“ во атарот на с.Разловци постои селска населба од средниот век. Вршени се археолошки ископувања во 2004 година.
- Траги од праисториска населба со керамички фрагменти има кај месноста Чука.